



Планот "независно Косово без можност за присоединување кон Албанија" е класична утопија на меѓународната заедница. Тоа е прва фаза од воскреснувањето на фашистичката творба и таа треба да се реализира најдоцна до 2010 година како најпесимистичка варијанта. Во втората фаза Косово ќе треба да се стабилизира како држава,

Дали САД имаат искрени намери за соработка со Европа? Многу европски дипломати се сомневат во искреноста на Вашингтон кон ЕУ и тврдат дека Европа се користи како полигон за американски пробив на планетата. Никој доследно не одговорил на прашањето дали Америка се плаши од силна и обединета Европа. Единствена Европа би броела 380 милиони жители, би имала силна полиција, стопанство, економија... Многумина ќе проанализираат дека Вашингтон и Брисел се во тивка и премолчна војна. Затоа Европа се исламизира, затоа Европа се дели наводно поради некаков устав и сл. Европа повторно ќе се дестабилизира преку Косово, преку Босна, преку Црна Гора, која штотуку се здоби со независност и ним сличните територијални единици во други европски земји.

од минатиот век Германците ги предизвикале студентските немири во Приштина, а потоа германската служба БНД, преку албанската емиграција во Европа, директно влијаела на создавањето сепаратистичко движење и екстремни групи во Покраината. Со влегувањето на радикалните групи на Косово во 1998 година и нивните борби со српската полиција, косовските Албанци дефинитивно се отргнаа од автономијата и посакаа државност. Денес Косово е гето-атомска бомба за Европа. Кон крајот на XX век идејата за големоалбанска држава навистина беше во мода. На почетокот на овој век таа теза е заменета, за да не личи на идејата на САНУ и на Милошевиќ и на Шешељ за голема Србија, па е претворена во платформа за независно Косово. Планот "независно Косово без можност за присоединување кон Албанија"

ГОЛЕМА АЛБАНИЈА И ГОЛЕМА СРБИЈА - ОПЦИИ ЗА 2007 ГОДИНА

■ Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



УНМИК ЗАЛОЖНИК НА МАФИЈАТА

Албанците во поранешна СФРЈ имаа најголема можна автономија и граѓански права, не само во Европа, туку и пошироко. Право на говор, право на јазик, право на образование, култура, традиција... За време на Југославија во Приштина имаше поголем број студенти гледано процентуално во споредба со универзитетите во Загреб и во Љубљана. Угледниот француски научник Рије своевременио напиша дека Косово до таа мера е автономно што слободно може да се третира како втора Албанија. Уште за време на втората Југославија официјален Бон им ветувал на Косоварите дека еден ден ќе ја добијат толку посакуваната голема Албанија, каква што ја имале од крајот на Втората светска војна. Значи, некој не ја заборавил таа фашизоидна и монструозна територијална творба. Под влијание на Германија, за време на владеењето на Хелмут Кол, според западни анализи, Албанците на Косово почнале да се уништуваат самите себе, односно да ја редуцираат својата автономија, заради западниот, пред сè, германскиот интерес да се растури федералната југословенска држава. Разузнавачки извештаи говорат дека во шеесеттите и во седумдесеттите години

е класична утопија на меѓународната заедница. Тоа е само прва фаза од воскреснувањето на фашистичката творба и таа треба да се реализира најдоцна до 2010 година како најпесимистичка варијанта. Во втората фаза Косово ќе треба да се стабилизира како држава, барем привидно да ги искорени организираниот криминал, корупцијата, национализмот и екстремизмот. Потоа Тирана сама по налог треба да побара обединување со новоформираната балканска држава, со што ќе се создаде голема Албанија. Доволен ќе биде еден референдум организиран во Албанија и на Косово и таа исламска држава ќе стане реалност. Уште сега се готви план во референдумот да стои назнака - со можност за самоопределување, отцепување и припојување на регионите со доминантно албанско население во Македонија, Црна Гора и Грција. Овој момент прашањето за статусот на Косово претставува перверзна политичка игра, кое ќе се реши така како што ќе се развива и политичката трговија меѓу големите сили. Преговорите за статусот се тешки, а ќе бидат уште потешки. Во Европа нема заедничко решение за проблемот. Таа е поделена. Таа е свесна дека е лошо политичко и техничко решение да постојат две албански држави. Истовремено Европа е свесна и дека Косово е неспособно да има државни атрибути. Денес Покраината е руинирана земја, без стопанство, без економија, со мафијашки групи, кои се идентификуваат со законот. УНМИК банкротира, никој повеќе

барем привидно да ги искорени организираниот криминал, корупцијата, национализмот и екстремизмот. Во Европа нема заедничко решение за проблемот. Таа е поделена. Таа е свесна дека е лошо политичко и техничко решение да постојат две албански држави. Дали новата белградска власт ќе биде подготвена на европски реформи? Залагањата за голема Србија со половина Босна, цела Црна Гора и книнска Краина во Хрватска се реформите кои ќе го вратат Балканот во деведесеттите години. Тоа е уште една драма наспроти онаа која се турка во Тирана, во Приштина и во Тетово за создавање албанска држава по етнички аршин. Кој нè залажува дека Балканот се европеизира?





Македонската власт е зрно од афион за балканските прилики и неприлики. Ниту може да ги подобри, ниту може да ги расипе. Со две шлаканици ќе нè средат. Тоа што нашите структури си придаваат значење дека се први во ова, први во она, дека предводат лидерства во некои шеми, е само пуста реторика за домашни потреби.

Ги мешаа работите и таму каде што треба и таму каде што не треба.

Наредната 2007 година идеите за голема Албанија и голема Србија ќе се испреплетат низ балканските премрежија. Тие идеи некој ќе сака да ги повампири. Ако некому му е потребен нов крвав Балкан веднаш ќе ги поттикне, ако ништо друго ќе направи обид за тоа. Македонија ќе биде жртва или колатерална штета и во едната и во другата проекција. Тука ќе се кршат копјата и средишните точки на фашистичките и националсоцијалистичките идеи. Европа е немоќна да спречи такви нови раздвижувања. Досега со ништо нема придонесено на овој регион да му претстави поинаква иднина.

НИЕ СЕ ТРАНСФОРМИРАМЕ И РЕФОРМИРАМЕ, А ТИЕ НÈ РЕКОМПОНИРААТ И РЕВИДИРААТ!

не сака да го финансира. Тој потпадна под влијанието на албанските криминални кругови. Косовската мафија ја контролира цивилната администрација на ОН во Приштина. Досега тоа никаде го немало. Оваа мафијашка квазидржавна творба наречена Косово може да се разбие само на еден начин - ако НАТО и УНМИК се извлекат од неа и ЕУ да воведат економски протекторат, но заедно со Србија. Само на тој начин може да се оживее економијата, да се намали еномерно високата невработеност, да се освежат државните институции и да се изгради вистинска демократска власт.

ШЕШЕЉОВЦИ ВО КОНТРАОФАНЗИВА

Од шефот на ЦИА, Мајкл Хајден, се очекуваат информации за реакциите на Србија по евентуалната независност на Косово, како ќе се развиваат српско-црногорските односи и кои ризици би произлегле од најавената трансформација на балканските граници. Извештајот на Хајден до Стејт департментот треба да содржи и проценка кога Србија ќе го донесе новиот Устав и кога ќе се заврши демократизацијата на последниот наследник на некогашната федеративна Југославија. Континуирано се следат балканските состојби. Американската служба проценува дека Србија и натаму е нестабилна, а дополнително ќе биде фактор на дестабилизација на балканските состојби во моментот кога на тронот во Белград ќе застанат радикалите на Шешељ. Самиот факт дека последните анкети покажуваат двојно повеќе проценти на радикалите во споредба со партијата на Тадиќ, јасно е колку е часот. Дали новата белградска власт ќе биде подготвена на европски

реформи? Залагањата на Николиќ и на Вучиќ за голема Србија со половина Босна, цела Црна Гора и книнска Краина во Хрватска се реформите кои ќе го вратат Балканот во деведесеттите години. Тоа е уште една драма наспроти онаа која ја туркаат Бериша во Тирана, Чеку во Приштина и Џафери во Тетово за создавање албанска држава по етнички аршин. Кој нè залажува дека Балканот се европеизира? Оли Рен, Баросо или Бучко наш...? Ако од нив зависи потегот на приштинската мафијашка елита или радикалната струја во Белград тогаш сме на коњ, но не е така. Спомнатите само парадират и си ги оправдуваат дневниците. Македонската власт е зрно од афион за балканските прилики и неприлики. Ниту може да ги подобри, ниту може да ги расипе. Со две шлаканици ќе нè средат. Тоа што нашите структури си придаваат значење дека се први во ова, први во она, дека предводат лидерства во некои шеми, е само пуста реторика за домашни потреби. Владата во Скопје ја спушти топката по косовското прашање и сега не е фактор кој би бил за насочување на позитивното решение. Никој веќе не зборува за границата, за нејзината демаркација, за ваквиот или за онаквиот статус на протекторатот. Се избламираме само како ретардирана персона дека ние сме тие кои ќе ги пресликаме во регионот нашите успешни приказни. Што доколку наскоро во Белград во власта дојдат српските радикали? Ќе му го простат на Бучковски ставот за косовското прашање, поттикнувањето на независноста на Црна Гора...? Ги мешаа работите и таму каде што треба и таму каде што не треба. Пред десеттина години "стариот" умешно покажа дека политиката на еквидистанца кон соседите е најполезното решение за малата Ма-

кедонија. Што имаме денес? Економска сервилност кон Грција, па испродадовме и изнакупија сè што беше вредно кај нас (за десеттина години ќе бидеме економска колонија на Атина), наивна политика кон Бугарија (ќе сме го славеа Илинден заедно со врховистите од Софија), заплеткани односи со Србија (еднострана политика кон Косово и тешки црковни односи). Наводно добрите односи со соседите кои ни ги прикажуваат домашните репрезенти се само добро нашминка фасада за да му покажат на Брисел дека, еве работите ни одат и на тоа поле, како услов за влегување во европската заедница. А во реалноста работите ни стојат поинаку. Во реалноста од ден на ден имаме сè повеќе Бугари во Македонија, бидејќи за да добијат шенген визи од Софија Македонците се декларираат како Бугари, а власта не мрднува со прст за тоа да го спречи, во реалноста сè поголем број увезени екстремни групи од Косово убиваат по скопските и по тетовските улици по урнекот на криминалните филмови со Ван Дам, па во интерес на истрагата власта не презема ништо (пардон не соопштува ништо), во реалноста наивно се распродава македонскиот општествен капитал на грчки ултранационални корпорации, кои не го признаваат постоењето на македонскиот поим воопшто. И каде со овие чекори ја гледате Македонија за пет или за десет години? Во ЕУ? Да не бидеме смешни. Некој веќе ни навести некаков Алмакос - конфедерација меѓу Албанија, Косово и Македонија. Поразочарувачки е тоа што тој предлог доаѓа од личност која континуирано се залагаше за една и вредна Македонија - Исмет Рамадани. Но, внатрешниот национален порив работел. Некој одамна ни навести дека сме "јужна бановина", уште ги има апетитите за ова подрачје. Наредната 2007 година идеите за голема Албанија и голема Србија ќе се испреплетат низ балканските премрежија. Тие идеи некој ќе сака да ги повампири. Дали тие се реално остварливи или не знаат само надворешните фактори и нивните геостратешки интереси. Ако некому му е потребен нов крвав Балкан веднаш ќе ги поттикне, ако ништо друго ќе направи обид за тоа. Македонија ќе биде жртва или колатерална штета и во едната и во другата проекција. Тука ќе се кршат копјата и средишните точки на фашистичките и националсоцијалистичките идеи. Европа е немоќна да спречи такви нови раздвижувања. Досега со ништо нема придонесено на овој регион да му претстави поинаква иднина. Освен закани и ултиматуми и најновите песимистички тонови на проширувањето на заедницата на Европејците, Брисел ништо друго не прави. Шекеринска и компанија удриле на реформи. Датум не ги интересирал. Додека ние ќе се трансформираме и реформираме, други ќе нè рекомпонираат и ревидираат.